

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ ЦЕНТАР

СКОПЈЕ - БИСЕР

ОХРИД

КУМАНОВО



Ул. Никола  
Вапцаров бр. 22,  
1000 Скопје, Р.  
Македонија



+389 2 3238081,  
+389 2 3238082



fibula@t.mk

Ул. Македонија бр.  
21, 1000 Скопје, Р.  
Македонија

+389 2 3116865,  
+389 2 3216391

fibula2@t.mk

Бул. Јане Сандански  
бр. 82/1/7, Скопје, Р.  
Македонија

+389 2 2437606,  
+389 2 2456353

fibulabiser@t.mk

Ул. Македонски  
Просветители бр. 14  
А, 6000 Охрид, Р.  
Македонија

+389 46 250745

fibulaohrid@t.mk

Ул. III Македонска  
Ударна Бригада бр.  
52, 1300 Куманово, Р.  
Македонија

+389 31 420220

fibulakumanovo@t.mk



**FIBULA**  
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А

# 26.04-29.04.2019 ВЕЛИГДЕН ВО НЕА ПАНТЕЛЕМОН СО ПОСЕТА НА МЕТЕОРИ



## 4ДЕНА / 3 НОЌЕВАЊА – АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ

**Неа Пантелемона** - место кое се наоѓа на само 300км.од Скопје, преставува прекрасна туристичка дестинација, која изобилува со прекрасни плажи, безброј таверни, познати ноќни клубови, кафетерии, каде што спојот на средоземната клима и познатата планина Олимп го прават одлично место за незаборавни моменти.

**Метеори** - или попознати Карпи во воздухот се едни од најголемите православни комплекси во Грција. Шесте манастири се изградени на природни столбови од песочен камен, а се наоѓаат во близина на планината Пинд во централна Грција.

ЦЕНА

**59€**

3.646 мкд.

НОЌЕВАЊЕ



3

## 1 ден 26.04.2019 (Петок)

Поаѓање во 06:00 часот од автобуска станица на перонот за меѓународни поаѓања. Патување преку граничен премин Богородица со попатни паузи за одмор. Сместување во Вила Димитрис. Слободно време.

**Ноќевање.**

## 2 ден 27.04.2019 (Сабота)

Можност за факултативна посета на Метеори. Состанок на групата и упатување кон Метеори. Слободно време за разглед на знаменитостите на Метеорите и селото Каламбака.

По посетата на Метеори враќање кон Неа Пантелемон.  
**Ноќевање.**

## 3 ден 28.04.2019 (Недела)

Слободно време за индивидуални активности. **Ноќевање.**

## 4 ден 29.04.2019 (Понеделник)

Слободно време за индивидуални активности. Поаѓање кон Скопје во пладневните часови.

### Во цената се вклучени следниве услуги:

- Превоз со високо туристички автобус
- Три ноќевања во Вила Димитрис  
<http://www.dimitris-apartments.gr/english.html>
- Организација и водство на патувањето

### Во цената не се вклучени следниве услуги:

- Посета на Метеори - 20€ по патник
- Влезници за посета на локалитетите
- Патничко и здравствено осигурување **120** мкд
- 3-то и 4-то лице – БЕСПЛАТНО (плаќаат само превоз: возрасен 35€, деца од 2-11.99 години 25€)

### • За сопствен превоз, не се одбива од цената!!!

- Плаќањето е задолжително во денари (1 еур = **61.8** мкд)
- За ова патување потребен е валиден биометриски пасош со важност 120 дена од денот на патувањето
- Краен рок за пријавување 19.04.2019
- Краен рок за откажување на аранжманот од страна на агенцијата 7 дена пред патување
- За резервација задолжителна уплата од 30% од вкупниот износ, целосна доплата 10 дена пред патување
- Програмата е лектурирана од лектор Ана Бачваровска
- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 40 патници
- За реализација на факултативната посета на Метеори потребен е минимум од 30 патници
- За овој аранжман важат општите услови на патување на Фибула Ер Травел и СКТМ